



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство



Број: 02-1344/1
Датум: 22.08.2014
Скопје

Врз основа на член 59 од Правилникот за внатрешно работење на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство Скопје во состав на Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје(Унив. Гласник бр. 292 од 05. 2014 г.) а огласно Одлука бр. 02-1344/1 од 22.08.2014, Деканатската управа на својата седница одржана на година ја донесе следнава :

ОДЛУКА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ И ДОПОЛНУВЊЕ НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО ГИ ПЛАЌААТ СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО – СКОПЈЕ

1. Деканатската управа на Факултетот на седница го донесува следниов ценовник:

	Извршена услуга	Износ
1.	Партиципација за упис по година во државна квота	200 евра (ср. курс на НБРМ)
2.	Партиципација за упис по година со кофинансирање	400 евра (ср. курс на НБРМ)
3.	Цена на еден кредит (за прв пат запишан предмет) на студии во државна квота	3,33 евра (ср. курс на НБРМ)
4.	Цена на еден кредит на студии со кофинансирање	6,66 евра (ср. курс на НБРМ)
5.	Упис на година за студенти кои не се запишани по ЕКТС	3.000,00 ден.
6.	ИКСА (информ.компјутерски и спортски активности на Универзитет) (годишно)	750,00 ден.
7.	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ (Осигурување ,Административна такса, Тетратки (писмени испити и колоквиуми)) Вкупно (се плаќа во зимски семестар)	750,00 ден.
8.	Користење на лаборатории, компјутери и електронски сервиси на Факултетот (се плаќа во летен семестар)	750,00 ден.
9.	Испишување на студент	1.000,00 ден.
10.	Издавање дупликат исписница	1.000,00 ден.
11.	Повторно запишување на испишан студент	700,00 ден.
12.	Издавање на оригинал диплома или дупликат Идавање на додаток на диплома	2.500,00 ден. 500,00 ден. 3.000,00 ден.
13.	Издавање дупликат уверение за дипломирање	500,00 ден.
14.	Издавање дупликат индекс	1.500,00 ден.
15.	Продолжување индекс (нов индекс)	300,00 ден.
16.	Пријавување на испит после рокот	400,00 ден.
17.	Запишување на студенти кои задоцниле, помалку од 30 дена, со заверка на семестар, односно година	500,00 ден.
18.	Запишување на студенти кои задоцниле, повеќе од 30 дена, со заверка на семестар, односно година	1.000,00 ден.
19.	Запишување на претходно незаверени студиски години, за секоја година на додипломски и постдипломски студии	2.000,00 ден.
20.	За паузирана година	2.000,00 ден.
21.	Уплата за полагање на испит после трет пат (за студенти по стара	200,00 ден.

	програма)	
22.	Уплата за комисиски испит	1.300,00 ден.
23.	Промена на презиме во индекс	100,00 ден.
24.	Пријава за дипломска работа (за студенти по стара програма)	500,00 ден.
25.	Промена на тема на дипломска работа	200,00 ден.
26.	Издавање уверенија со наставни планови и програми на македонски јазик	500,00 ден.
27.	Префрлање од друг сроден факултет или универзитет	2.000,00 ден.
28.	Издавање на уверение	100,00 ден.
29.	Издавање на уверение на англиски јазик	1.000,00 ден.
30.	Издавање на уверение за дипломирање на англиски јазик	2.000,00 ден.
31.	Издавање уверенија со наставни планови и програми на англиски јазик	3.000,00 ден.
32.	Префрлање од една на друга студиска насока	1.000,00 ден.
33.	Проверка/признавање на претходно положени испити (од друг факултет) или признавање на кредити, за секој предмет	400,00 ден.
34.	Издавање комплетна студиска програма со предметни програми	500,00 ден.
35.	Дополнителна сесија	1.000,00 ден.
36.	Префрлање од стара на нова програма	2.000,00 ден. + вредноста на запишаните кредити во тековниот семестар
37.	Продолжување на рок за одбрана на магистерски труд	1.500,00 ден.
38.	Промена на тема за магистерски труд	9.000,00 ден.
39.	Промена на тема на докторска дисертација	9.000,00 ден.
40.	Промена на ментор на постдипломски студии	9.000,00 ден.
41.	Продолжување на рок за одбрана на докторски студии по менторски систем	15.000,00 ден.

*Цените во евра се плаќаат во денарска противвредност согласно среден курс на НБ на РМ на денот на уплатата.

ДЕКАН

Вон. проф. д-р Иван Чорбев